



Предмет: Понуда за товарно возило 749296 CITROEN New BERLINGO FG XL BlueHDi 100 Club

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Фургон со 3+1(двокрилна) врати
Мотор:	Common-rail Дизел со директно вбризгување и 4 цилиндри
Зафатнина:	1499 cm ³
Моќност:	75kW (102КС) /3.500 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 5 степен рачен менувач
Број на седишта:	2
Димензии(L/W/H) :	4753 / 1848 / 1840 mm
Волумен на товарен простор:	4.4m ³
Димензии на товарен простор:	L2 = 2.16м; W = 1.5м; H = 1.2м
Дозволена носивост:	879кг.
Комбинирана потрошувачка:	4.3 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 6.2

Сериска опрема:

- ABS/AFU/ASR/ESP - системи за активна безбедност,
- Hill Start Assist - помош при тргнување по нагорнина,
- Сензор за издишани пневматици,
- Воздушно перниче за возач,
- Сигурносни ремени во првиот ред седишта,
- Бришачи Magic Wash,
- Серво управувач прилагодлив во висина и длабочина,
- Осветлување во товарниот простор,
- Патен компјутер,
- Централно заклучување со далечинско,
- Електрика на предни стакла,
- Електрично прилагодливи грејни надворешни ретровизори,
- Подготовка за радио,
- Автоматско палење на дневни светла,
- Возачко седиште прилагодливо во должина и наслон,
- Поединечно совозачко седиште,
- Преден и заден браник во црна боја,
- Фиксна преграда позади предните седишта,
- Шест прстени на подот за прицврстување на товар во товарниот простор,
- Задна двокрилна асиметрична врата (1/3 десна, 2/3 лева) со можност на отварање под агол од 180°,
- Простор за складирање на вратите,
- Приклучок 12V,
- Челични тркала 15" кај должина (L1) - 650kg,
- Стандардно резервно тркало,
- Рачки на вратите и куќишта на надворешните ретровизори во црна боја,
- Внатрешен ентериер во штоф Curitiba,
- Фиока на затворање напред пред совозачкото седиште,
- Теписон на подот во патничкиот дел.
- Мануелен клима уред,

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



- Сензор за издишани пневматици,
- Воздушно перниче за совозач,
- Фиока на затворање со ладилник напред пред совозачкото седиште,
- Предни светла за магла со странично осветлување,
- Темпомат со ограничувач на брзина,
- Предна кровна полица над ветробранското стакло,
- Подот во патничкиот и товарниот простор обложен со TPO,
- Радио RD6, AUX, USB, Bluetooth®,
- Странична лизгачка незастаклена врата од десната страна (M, XL),
- **Возачко седиште Комфорт:**
- Лумбално прилагодување на возачкото седиште,
- Место за складирање под возачкото седиште,
- Потпирач за раце напред,
- Поединечно совозачко седиште со прилагодлив на наслон,
- Електрична паркирна сопирачка.

Дополнителна опрема вградена во возилото:

- Двокрилна асиметрична задна врата (1/3 десно, 2/3 лево) со бришач и грејач на стакло само од левата страна, 180°,
- Воздушно перниче за совозач
- Резервно тркало
- Црвена боја

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
19.670,00 €	500,00 €	19.170,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : 2 години со неограничен број на поминати километри

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола



Со почит,
АВТОНОВА
Продажба на нови возила